

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-4895/1 од 15.05.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје застапуван од в.д. Директорот Билјана Јарчевска донесоа

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје- Одделение за социјална работа на подрачјето на Град Скопје-подрачје Центар (во натамошниот текст: Центарот), за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита (во натамошниот текст: Законот) и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ги преземе следните мерки во роковите и од страна на одговорните лица:

1. Центарот да води постапка за враќање на неосновано примените парични средства и постапка за право на надомест на штета, согласно член ,189 став 2 и член 209 до 213 од Законот, во предметите на починатите корисници:

П.С. со решение број 3728-УП1/348/12-1 од 19.03.2015 г, З. Б. со решение број 3728-УП1/1691/13-1 од 11.03.2015 година, Н. М. со решение број 3728-УП1/1459/12-1 од 19.03.2015 година, Љ. Н. со решение број 3728-УП1/817/14-1 од 11.03.2015 година, Ѓ. М. со решение број 3728-УП1/961/12-1 од 19.03.2015 година и З. К. со решение број 3428-УП1/1147/12-1 од 19.03.2015 година

Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделението и стручните работници

Рок: 30.09.2015 година и постојана задача

2. Центарот да врши уредна достава на донесените решенија со обезбеден доказ за извршената достава, согласно член 188 и 197 од Законот и член 221 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија,, број 38/2005, 110/2008 и 51/2011).

Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделението и стручните работници

Рок: постојана задача

3. Се задолжува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали се извршени наредените инспекциски мерки определени за отстранување на констатираните неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје на ден 14.05.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во предметите на корисниците на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице и предметите на корисници сместени во установа за стари лица.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-4895/1 од 15.05.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 15.05.2015 година под број 16-4895/2

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита

- 1.Блага Челева
- 2.Сејди Џемаили